

# ЛАФ - МУАБЕТ

## ПОЗНАТИТЕ И НИВНИТЕ ДЕЦА

### ЛИВ & МИЛО

Ќерката на славниот рокер Стивен Тајлер, Лив, секој момент ужива со нејзиниот едногодишен син Мило, шетајќи се низ улиците на Њујорк. Лив Тајлер е мажена за вокалистот на групата Спејсхог, Ројстон Легдон. На 14 декември актерката го прослави првиот роденден на нејзиниот син Мило, во домашна атмосфера.

### ТЕРИ & ЕМЕРСОН

Свездата од "Очајни домаќинки",

Тери Хачер, иако два пати разведена, одлично се снаоѓа во улогата на самохрана мајка. Од бракот со актерот Џон Тени ја има 8-годишната ќерка, Емерсон Роуз. И покрај напорните снимања, секое слободно време актерката го поминува со нејзината ќерка.



### КЕЈТ & РАЈДЕР

Последните вести говорат дека славната актерка Кејт Хадсон е подготвена малку да паузира со својата кариера, за што подобро да му се посвети на семејството. Актерката е мажена за рокерот Крис Робинсон, и имаат едно дете, Рајдер. За мајчинството актерката вели: "Секој ден е различен од претходниот. Секој ден тој открива нешто ново и убаво. Прекрасно е".

### МАДОНА & ЛАУРДЕС

Неверојатна е трансформацијата на кралицата на поп музиката во посветена и лојална мајка и сопруга. Мадона одамна ги напушти лудите журки и контроверзните настапи, за денес да живее среќен живот во Англија, со режисерот Гај Ричи, и нивните две деца, ќерката Лаурдес (9 години) и синот Роко (5 години).



## ШЕРОН СТОУН СО ПРИЗНАНИЕ ЗА ХУМАНОСТ

За своите хуманитарни заложби и активности ѕвездата од "Основен инстинкт", Шерон Стоун, беше почестена со специјално признание на гала свеченоста, која се одржа во Берлин, Германија. Повеќе од една деценија актерката е активна во борбата против сидата, преку најразлични хуманитарни дејности. Свездата од "Казино" доби признание од фондацијата "Срце за децата", која им помага на децата со посебни потреби, ширум светот.



## ОРЛАНДО БЛУМ ЌЕ СЕ ЖЕНИ !?

Последните гласини говорат дека Орландо Блум и Кејт Босфорт ќе се венчаат, откако двојката била забележана како посетува неколку салони за накит на гламурозната "New bond street", во Лондон. Актерот од "Небесно кралство", веќе подолго време е он/оф со младата 22-годишна убавица, Кејт Босфорт. Иако во септември Блум негираше дека е во врска со Босфорт, сепак не ја исклучуваше можноста дека може наскоро да се ожени.



Подготвила:  
Ружица ГОЧЕВСКА